

ТАРИФА НА НАДОМЕСТОЦИ НА УНИБанка АД Скопје

(со важност од 15.06.2026 год.)

1.	ОПШТИ УСЛОВИ
1.1.	Со оваа Тарифа се утврдуваат основите за пресметување на надоместоците за услугите, висината на надоместоците, како и начинот и роковите на пресметувањето и наплатата на надоместокот на УНИБанка АД Скопје (во понатамошниот текст:Банката).
1.2.	Надоместоците на услугите, Банката ги пресметува на клиенти – физички и правни лица, резиденти и нерезиденти за кои ги врши тие услуги. Договорите за извршување банкарски работи задолжително треба да содржат и одредби за надоместоците.
1.3.	За услугите во девизното работење, кои банката ги врши за домашни правни лица, пресметувањето и наплатата на Банката го врши во денари по среден курс на НБРМ за соодветната валута, кој важи на денот на пресметувањето.
1.4.	При купопродажба на девизи се применува продажен / куповен курс на Банката на денот на склучувањето на трансакцијата.
1.5.	За услугите во девизното работење кои Банката ги врши за странски правни лица надоместоците се пресметуваат и наплатуваат во девизи и/или во денари.
1.6.	Надоместоците за издавање на гаранции, се пресметуваат при издавањето и потоа секои три месеци однапред од состојбата на гаранцијата, при што секое тримесечје се смета за цело, доколку со Тарифата не е определено поинаку.
1.7.	За услугите кои Банката ги извршува во делот на платниот промет во земјата, надоместоците ќе бидат пресметувани дневно за секоја извршена трансакција.
1.8.	Управниот одбор на Банката може да врши измени на Тарифата на надоместоци, да воведува нови надоместоци, да врши измени од времен карактер, а за поодделни случаи да определи поинаква висина на надоместоци, во согласност со законската регулатива.

I. ПРАВНИ ЛИЦА

2.	ПЛАТЕЖНИ СМЕТКИ		
2.1.	Отворање на платежна сметка	МКД	Странска Валута
2.1.1.	Отворање на платежна сметка	без надоместок	без надоместок
2.1.2.	Отворање на наменска платежна сметка согласно законската регулатива (нотари, извршители, ...)	200 мкд	
2.1.3.	Итно отворање на платежна сметка (со генерирање на пратка во КИБС)	300 мкд	
2.1.4.	Итно отворање на платежна сметка преку која се сервисира орочен депозит	без надоместок	без надоместок
2.1.5.	Анализа на документи за воспоставување на деловен однос и ажурирање на документи на непрофитни организации за кои постои висок ризик од ППиФТ согласно законска регулатива и/или Националната проценка на ризик (НРА), со исклучок на непрофитни организации	3.000 мкд	
2.1.6	Анализа на документи за воспоставување на деловен однос и ажурирање на документи на непрофитни организации за кои постои висок ризик од ППиФТ согласно законска регулатива и/или Националната проценка на ризик (НРА).	5.000 мкд	
2.2.	Одржување на платежна сметка	МКД	Странска Валута
2.2.1.	Месечен надомест за одржување на платежна сметка		
а	- Платежна сметка во странска валута		100 мкд
б	- платежна сметка на која нема евидентирано промет, со позитивно салдо на крајот на месецот за кој се пресметува надоместокот	300 мкд	
в	- платежна сметка која има 1 извод месечно	390 мкд	
г	- платежна сметка која има до 2-10 изводи месечно	650 мкд	
д	- платежна сметка која има над 10 изводи месечно	1.300 мкд	
2.2.2.	Барање за измена на податоци на платежна сметката (статусни промени и спесимени на потписи)	200 мкд	200 мкд
2.2.3.	Месечен надомест за одржување на платежна сметка на куќен совет која има 1 и повеќе изводи	100 мкд	50 мкд
2.2.4.	Изготвување на мкд изводи	15 мкд по извод	без надоместок
ЗАБЕЛЕШКА:			
Во месецот кога клиентот прекинува деловен однос со Банката, не се наплатуваат надоместоци за одржување на платежната сметка.			
2.3.	Затворање на платежна сметка	МКД	Странска Валута
2.3.1.	Затворање на платежна сметка по барање на клиентот	без надоместок	без надоместок
2.3.2.	Затворање на платежна сметки согласно судско решение	Макс. 1.500 мкд	Макс. 200 мкд
2.4	Пакети за интернет и мобилна апликација	МКД	
2.4.1.	Е - Пакет -S за клиенти со денарско работење: - Месечен надоместок за одржување на платежна сметка-без надоместок; - Преглед за УП-без надоместок; - Изготвување на мкд изводи-без надоместок; - 30 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката – без надоместок (не се бројат кредитните трансфери за плата во тие 30); - 11 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС ; - 2 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку	690 мкд	

	платен систем за плаќања во реално време-МИПС; - Интернет и мобилна апликација-без надоместок; - Издавање на бизнис дебитна картичка-без надоместок; - Уплата на дневен промет cash in-без надоместок и - Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот до 12 часот на шалтер, без надоместок.	
2.4.2.	Е - Пакет М - за клиенти со денарско работење: - Месечен надоместок за одржување на платежна сметка-без надоместок; - Преглед за УП-без надоместок; - Изготвување на мкд изводи-без надоместок; - Неограничени кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката – без надоместок; - 22 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС; - 6 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС; - Интернет и мобилна апликација-без надоместок; - Издавање на бизнис дебитна картичка-без надоместок; - Уплата на дневен промет cash in-без надоместок и - Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот до 12 часот на шалтер, без надоместок.	1.190 мкд
2.4.3.	Е - Пакет L- за клиенти со денарско и девизно работење: - Месечен надоместок за одржување на платежна сметка-без надоместок; - Преглед за УП-без надоместок; - Изготвување на мкд изводи-без надоместок; - Неограничени кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката – без надоместок; - 22 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС; - 6 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС; - Неограничени приливи од странство; - 5 кредитни трансфери во евра и/или валута различна од евро во странство (SHA,СЕПА); - Интернет и мобилна апликација-без надоместок; - Издавање на бизнис дебитна картичка-без надоместок; - Уплата на дневен промет cash in-без надоместок и - Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот до 12 часот на шалтер, без надоместок.	2.490 мкд
2.4.4.	Е – Пакет XL - за клиенти со денарско и девизно работење: - Месечен надоместок за одржување на платежна сметка-без надоместок; - Преглед за УП-без надоместок; - Изготвување на мкд изводи-без надоместок; - Неограничени кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката – без надоместок; - 100 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС; - 10 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС;	3.290 мкд

	- Неограничени приливи од странство; - 10 кредитни трансфери во евра и/или валута различна од евро во странство по надоместок од 250 мкд (SHA, СЕПА); с - 2 кредитни трансфери во евра и/или валута различна од евро во странство, со OUR трошок по надоместок од 1.550 мкд - Интернет и мобилна апликација-без надоместок; - Издавање на бизнис дебитна картичка-без надоместок; - Уплата на дневен промет cash in-без надоместок и - Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот до 12 часот на шалтер, без надоместок.		
2.4.5.	Е – Пакет XXL - за клиенти со денарско и девизно работење: - Месечен надоместок за одржување на платежна сметка-без надоместок; - Преглед за УП-без надоместок; - Изготвување на мкд изводи-без надоместок; - Неограничени кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката – без надоместок; - 500 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС; - 20 кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС; - Неограничени приливи од странство; - Неограничени кредитни трансфери во евра , СЕПА по надоместок од 250 мкд; - Неограничени кредитни трансфери во евра и/или валута различна од евро во странство; со SHA трошок по надоместок од 550 мкд - Неограничени кредитни трансфери во евра и/или валута различна од евро во странство, со OUR трошок по надоместок од 1.550 мкд; - Интернет и мобилна апликација-без надоместок; - Издавање на бизнис дебитна картичка-без надоместок; - Уплата на дневен промет cash in-без надоместок и - Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот до 12 часот на шалтер, без надоместок	7.990 мкд	
3.1.	Трансакции со готовина во мкд	МКД	Странска Валута
3.1.1.	Уплата на готовина на платежна сметка на клиентот на шалтер:		0,40% мин. 500 мкд
а	- до 12 часот*	50 мкд	
б	- по 12 часот	0,15% мин.50 мкд	
	*за клиенти кои не користат пакети за интернет и мобилна апликација		
3.1.2.	Подигнување на готовина на шалтер		
а	- за износ до 1.845.000 мкд (30.000 еур)	0,6% мин. 300 мкд	0,6% мин. 600 мкд
б	- за износ над 1.845.001 мкд (30.001 еур)	0,8%	0,8%
3.2.	Други трансакции со готовина		
3.2.1.	Проверка на исправност на банкнотите	100 мкд	
3.2.2.	Замена на оштетени банкноти	вистински направените трошоци	
3.3.	Купопродажба на готовина		
3.3.1.	Купопродажба на странска ефектива	без надоместок	

3.4.	Продажба на готовина на друга банка		
3.4.1.	Продажба на готовина на домашна банка во девизи за трансфер во странска банка	по договор	
3.4.2.	Размена на готовина со домашна банка во мкд	0,05%-0,18% на база на реципроцитет	
4.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА		
4.1.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
4.1.1.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката		
а	- Кредитен трансфер	11 мкд	150 мкд
б	- Кредитен трансфер на медиум/ПП53	Без надоместок	10 мкд
4.1.2.	Предвременно затворање долг по кредитна картичка	7 мкд	200 мкд
4.2.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
4.2.1.	Преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС		
а	- кредитен трансфер	80 мкд	250 мкд
б	- кредитен трансфер на медиум/ПП53	80 мкд	200 мкд
4.2.2.	Преку платен систем за малите плаќања-КИБС		
а	- кредитен трансфер	25 мкд	150 мкд
б	- кредитен трансфер на медиум/ПП53	15 мкд	50 мкд
4.2.3.	Кредитни трансфери во корист на нерезиденти		
а	- Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката	-	0,15% мин. 100 мкд
б	- Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги	-	0,15% мин. 150 мкд
4.3.	Останати услуги		
4.3.1.	Извршување на судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата	1.500 мкд	
4.3.2.	Извршување на акцептен налог	200 мкд	
4.3.3.	Блокада/деблокада/исправка	600 мкд - по ставка	
4.3.4.	Каматна листа по судски одлуки, извршни решенија и други налози за наплата	50 мкд по пресметка	
4.3.5.	Делумно извршување на Решение		
а	- налог преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС	250 мкд	
б	- налог преку платен систем за малите плаќања-КИБС	100 мкд	
4.3.6.	Задолжница		
а	- извршување на задолжница	1.000 мкд	
б	- поднесување на задолжница за наплата (надоместокот за поднесување се наплаќа од доверителот, подносител на задолжницата)	500 мкд	
в	- повлекување на задолжница од страна на доверителот (надоместокот за повлекување се наплаќа од доверителот)	500 мкд	
4.3.7.	Специфични барања со испраќање пораки во платен систем за плаќања во реално време-МИПС	100 мкд дополнително вистински направените трошоци	
4.3.8.	Специфични барања со испраќање пораки во преку платен систем за малите плаќања КИБС	100 мкд-дополнително вистински направените трошоци	
4.3.9.	Преглед за Управа за јавни приходи	150 мкд од извештај	
4.3.10.	Доставување податоци по барање на лица овластени со		

	закон	
а	- до 10 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ	300 мкд
б	- од 11-100 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ	600 мкд
в	- од 101-500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ	1.000 мкд
г	- над 500 побарани податоци за ЕДБ/ЕМБГ	1.500 мкд
4.3.11.	Потврда со детали за блокади по сметка	500 мкд по потврда дополнително 50 мкд по податок за поединечно решение
4.3.12.	Враќање на примен налог до Извршител неправилно пополнет	400 мкд
4.3.13.	Извештај за солвентност	300 мкд
4.3.14.	Извештај за податоци по барање од нотар за водење на оставинска постапка	300 мкд
4.3.15.	Пресметка на камата по барање на клиент	300 мкд
4.3.16.	Останати потврди по барање на клиент	300 мкд
4.3.17.	Извештај за промет на денарска сметка	300 мкд
4.3.18.	Надоместок за копија од документ од Банката	50 мкд по страна
4.3.19.	Заверка на податоци	100 мкд
4.3.20.	Администрирање, складирање и чување на документација и податоци	Без надоместок
4.3.21	Известувања на Барања на клиентот за:	
	- Затворена картичка - Затворена платежна сметка	Без надоместок

5.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЕВРА И ВАЛУТА РАЗЛИЧНА ОД ЕВРО		
5.1.	СЕПА Кредитни трансфери	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
		300 мкд	1.200 мкд
5.2.	Кредитни трансфери во евра и валута различна од евро	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
5.2.1.	Кредитни трансфери во корист на сметка во банката	0,15% мин. 500 мкд макс. 123.000,00 мкд	0,15% мин. 500 мкд макс. 123.000,00 мкд
5.2.2.	Кредитни трансфери во странство/земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги	0,2% мин. 600 мкд макс. 123.000,00 мкд	0,3% мин. 750 мкд макс. 123.000,00 мкд
а	- во корист на ПИБ АД Софија	500 мкд	0,25% мин. 500 мкд макс. 61.500,00 мкд
	- на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	500 мкд	615 мкд
5.2.3.	Измена на инструкции	700 мкд	
5.2.4.	SWIFT трошок	350 мкд	
а	SWIFT трошок за кредитен трансфер во корист на ПИБ АД Софија и на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	Без надоместок	350 мкд
5.2.5.	Трошоци на странски банки		
а	- SHARE/BEN	соодветно на Тарифа т.5.1.2.	
б	- OUR до 2.000 еур	20 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
в	- OUR над 2.001 еур	30 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
5.2.6.	Враќање на прилив на барање на клиентот од времена платежна сметка на клиентот	0,3% мин. 500 мкд	

5.3.	Условени кредитни трансфери		
5.3.1.	Условени дознаки	0,4% мин. 500 мкд макс. 123.000,00 мкд	0,4% мин. 500 мкд макс. 123.000,00 мкд
5.4.	Приливи преку СЕПА	180 мкд	
5.5.	Приливи од странство		
5.5.1.	Од друга банка	0,1% мин. 500 мкд макс. 61.500,00 мкд	
а	- од ПИБ АД Софија	Без надоместок	
б	- сопствени девизи од друга домашна банка	Без надоместок	
в	- од сопствена сметка во ПИБ АД Софија	Без надоместок	
5.5.2.	Од девизна платежна сметка во Банката	Без надоместок	
5.5.3.	МКД прилив за резидент од нерезидент од друга банка преку мкд платежна сметката на УНИБанка	0,1% мин. 100 мкд макс. 61.500,00 мкд	
5.5.4.	Нераспределен девизен прилив во предвидениот законски рок	300 мкд	
5.5.5.	Пренос на прилив на исплатна банка во РМ (SHARE)		
а	- до 5.000 еур	615 мкд	
б	- од 5.000 -10.000 еур	915 мкд	
в	- над 10.000 еур	0,1% мин. 915 мкд макс. 6.000 мкд	
5.6.	Останати услуги во платниот промет во евра и валута различна од евро		
5.6.1.	Откажување на плаќање по барање на клиент	500 мкд дополнително вистински направените трошоци	
5.6.2.	Итен кредитен трансфер	0,05% мин. 200 мкд макс. 3.000 мкд	
а	- кон ПИБ-Софија	без надоместок	
5.6.3.	Истраги во странство на барање на клиент		
а	- приливи од странство	1.200 мкд дополнително вистински направените трошоци	
б	- кредитни трансфери во странство/земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги	1.200 мкд дополнително вистински направените трошоци	
5.6.4.	Изготвување кредитни пријави - известувач клиент на Банката	4.000 мкд дополнително ДДВ	
5.6.5.	Реализација по кредитни пријави - известувач клиент на Банката	500 мкд дополнително ДДВ	
5.6.6.	Грешен и непостоечки IBAN	500 мкд	
5.6.7.	Враќање на прилив по рекламација од Банката	20 еур	
5.6.8.	Изработка на работен текст на акредитив/гаранција – се наплаќа само во случај да не се издаде инструментот	1.000 мкд	
5.6.9.	Преглед за Управа за јавни приходи	150 мкд од извештај	
5.6.10.	Извештај за движење на девизна сметка	150 мкд	
5.6.11.	Инкасо на стокови документи (лоро и ностро)	0,4% мин. 500 мкд	
5.6.12.	Корекција на податоци за НБРСМ по барање на клиент	500 мкд	
	Во случај кога приливот од странство е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на надоместок, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од платежната сметка на клиентот.		
6.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА		
6.1.	Административни трошоци за разгледување и обработка на барање за пласман/Анекс за промена на договорни услови на кредитен пласман		
6.1.1.	Износ на вкупни годишни приливи	Интернет	Шалтер

a	- За клиенти со износ на вкупни годишни приливи до 30 милиони денари	0,05% од износот на пласманот, мин. 50 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	0,1% од износот на пласманот, мин. 100 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
б	- За клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,05% од износот на пласманот, по договор, мин. 50 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	0,1% од износот на пласманот, по договор, мин. 100 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
6.2.	Надоместок за ангажираност		
6.2.1.	За кредити	6.000 мкд	
6.2.2.	За дозволено пречекорување	без надоместок	
6.3.	Надоместок за одобрување на кредитните аранжмани (рамковни, конкретни договори)		
6.3.1.	За кредитни аранжмани	Износ на надоместок	
a	- кредитни аранжмани со рок до 1 година	до 2,5% на годишно ниво	
б	- кредитни аранжмани со рок над 1 година	до 2,5% на годишно ниво	
6.3.2.	За дозволено пречекорување		
a	- дозволено пречекорување со рок до 1 година	до 2,5% на годишно ниво	
б	- дозволено пречекорување со рок над 1 година	до 2,5% на годишно ниво	
6.3.3.	За кредити и дозволено пречекорување над 10.000.000 мкд	по договор	
6.3.4.	За итно одобрување на пласмани одобрување во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часови	До 3.000 мкд - мин. 300 мкд	
6.3.5.	За ненавремено доставување на документација за продолжување на рок за дозволено пречекорување	до 6.000.000 мкд - 3.000 мкд од 6.000.001 мкд - 10.000 мкд	
6.4.	Надоместок за администрирање на пласмани на правни лица		
6.4.1.	За кредити		
a	- за краткорочни кредити	Без надоместок	
б	- за долгорочни кредити	Мин. 0,12% до 1% - годишно, на недостасана главница за кредит	
в	- кредити од кредитни линии за правни лица	Мин 0,12% до 2% - годишно, на недостасана главница за кредит	
6.5.	Надоместок за предвременно враќање на кредитот		
6.5.1.	Надоместок за предвременно враќање на кредитот	3%	
6.6.	Надоместок за разгледување и издавање на банкарски гаранции и писма за намери/Анекс за промена на договорни услови		
6.6.1.	Надоместок за разгледување на барање за издавање на гаранции (со исклучок на гаранција обезбедена со депозит)		

а	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи до 30 милиони денари	
	- до 3.000.000 денари	50 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- од 3.000.000,00 – 6.000.000 денари	100 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- од 6.000.000,00- 10.000.000 денари	150 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- над 10.000.000 денари	0,10% од износот на гаранцијата
б	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	
	- до 1.000.000 денари	20 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- од 1.000.000,00 – 3.000.000 денари	50 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- од 3.000.000,00 – 6.000.000 денари	100 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- од 6.000.000,00 – 10.000.000 денари	150 ЕУР во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
	- над 10.000.000 денари	0,1% од износот на гаранцијата
6.6.2.	Издавање на банкарска гаранција	износ на надоместок
а	- со парично покритие (за сите типови на гаранции) за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,10% месечно или мин. 1.500 мкд
	- со парично покритие (за сите типови на гаранции) за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,05% месечно или мин. 1.500 мкд
б	- со непарично покритие - гаранции за лицитација за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,25% месечно или мин. 2.000 мкд
	- со непарично покритие - гаранции за лицитација за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,15% месечно или мин. 2.000 мкд
в	- со непарично покритие – царински гаранции (за закуп, општи, транзитни) авансни и чинидбени гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,40% месечно или мин. 2.000 мкд
	- со непарично покритие - царински гаранции (за закуп, општи, транзитни) авансни и чинидбени гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,25% месечно или мин. 2.000 мкд

г	- со непарично покритие – платежни гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно или мин. 2.000 мкд	
	- со непарично покритие - платежни гаранции - за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,3% месечно или мин. 2.000 мкд	
д	Обезбедување со контрагаранција за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15 % месечно или мин.1.500 мкд	
	Обезбедување со контрагаранција за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,10% месечно или мин.1.500 мкд	
6.6.3.	Надоместок за итни гаранции (издавање во рок од 1 работен ден)	до 3.000 мкд - мин. 300 мкд дополнително месечен надоместок	
6.6.4.	Промена на условите на гаранцијата - без зголемување на износот или продолжување на рокот	до 1.500 мкд	
6.6.5.	Зголемување на износот или продолжување на рокот	соодветна тарифа од т..6.6.2.	
6.6.6.	Еднократен надоместок за издавање на писмо за намери со нагласен износ во текстот- за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 60 милиони денари	3.000 мкд	3.000 мкд
6.6.7.	Еднократен надоместок за издавање на банкарска референца- за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 60 милиони денари	1.500 мкд	1.500 мкд
6.6.8.	Надоместок за протест на гаранција	6.000 мкд	
6.6.9.	Надоместок за издавање писмо за намери/банкарска референца на англиски јазик	1.500 мкд (дополнително на редовната тарифа)	
6.6.10.	Надоместок за предвреме вратена банкарска гаранција издадена со непарично покритие	1.500 мкд	
6.7.	Надоместок за есконтирање, авалирање, акцептирање на хартии од вредност		
6.7.1.	Надоместок за есконт на граѓански чекови	до 2%	
6.7.2.	Надоместок за авалирање и акцептирање на хартии од вредност	по договор	
6.8.	Надоместок за сервисирање на пласмани на правни лица		
6.8.1.	Надоместок за испратена прва опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење од 20 до 60 дена)	3.000 мкд	
6.8.2.	Надоместок за испратена втора опомена за достасани а неизмирени обврски (доцнење до 61 до 90 дена)	5.000 мкд	
6.8.3.	Надоместок за испратена трета опомена за достасани, а неизмирени обврски (доцнење над 91 дена)	7.000 мкд	
6.8.4.	Надоместок за известување за состојба на долг	1.500 мкд	
а	- надоместок за известување за состојба на долг-итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)	3.000 мкд	
6.8.5.	Надоместок за издавање на книговодствени картици по кредитна партија	500 мкд	
а	- надоместок за издавање на книговодствени картици по кредитна партија-итно итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)	1.000 мкд	
6.8.6.	Надоместок за сервисирање заради неуредно враќање на обврски од денарски кредити	0%	
6.8.7.	Надоместок за сервисирање заради неуредно враќање на обврски од девизни кредити и денарски кредити со валутна клаузула	0%	
6.8.8.	Надоместок за сервисирање заради неуредно враќање на обврски по бизнис картичка	100 мкд	
6.8.9.	Надоместок за издавање потврда за измирен долг	500 мкд	

a	- надомест за издавање потврда за измирен долг-итно итно (во рок од 1 работен ден или два работни дена при рок пократок од 6 работни часа)	1.000 мкд
6.8.10.	Надоместок за активирање на меница	1.500 мкд
6.8.11.	Надоместок за активирање на хипотека или залог	
a	- за кредитна изложеност до 3.000.000 денари	3.000 мкд
б	- за кредитна изложеност од 3.000.001 - 15.000.000 денари	9.000 мкд
в	- за кредитна изложеност над 15.000.001 денари	15.000 мкд
6.8.12.	Надоместок за издавање на изјава за согласност за втор ред хипотека	1.500 мкд
6.8.13.	Надоместок за активирање на административна забрана за жирант	500 мкд
6.8.14.	Надоместок за повторно активирање на административна забрана за жирант	500 мкд
6.8.15.	Надоместок за деактивирање на административна забрана за жирант	500 мкд
6.8.16.	Надоместок за реиздавање на согласност/изјава/потврда	1.500 мкд
6.9.	Други надоместоци	
6.9.1.	Надоместок за активирана административна забрана на плата/Согласност за ставање на административна забрана на плата на жирант	100 мкд
6.9.2.	Надоместок за копија од документ од Банката	50 мкд по страна
6.9.3.	Потврди по барање на клиент	
	- останати* потврди (изјави/согласности)	2.500 мкд
	* Легализација на имот/ Приватизација на имот/ Доградба/ Промена на сопственик / Давање на имотот како дар/ Промена на тек на градба/ Издавање на имотот под закуп/ Купопродажба/ Физичка делба/ Пренесување во Имотен лист/ Изјава за бришење на заложно право.	
	Надоместокот за итна изработка на потврда/согласност/изјава, се зголемува двојно од износот на основната тарифа.	
	Без надоместокот од точка 6.9.3. за клиенти со 100% приливи од платен промет во Банката и за клиенти со новоизградени станбено деловни објекти проектно финансирани од банката.	
6.9.4.	Надоместок за останати потврди/ изјави/согласности референци на англиски јазик	1.500 мкд (дополнително над редовната тарифа)
6.9.5.	Надоместок за неисполнети обврски кон Банката за правни лица согласно договорот за кредитен пласман	10.000 мкд
6.10.	Трошок за проценка на вредноста на недвижен имот и транспортни средства за потребите на разгледување на кредитно барање и репроценка	
6.10.1.	Проценка на:	
a	- станови	4.000 мкд - 5.000 мкд
б	- индивидуални куќи	5.000 мкд – 6.000 мкд
в	- деловен простор (локали, адм.простор)	6.000 мкд – 7.500 мкд
г	- земјиште (ниви, градежно земјиште)	6.000 мкд – 7.500 мкд
д	- деловни комплекси	7.000 мкд - 12.000 мкд
ѓ	- верификација на предмет (пресметка за идни градби)	7.000 мкд - 12.000 мкд
е	патнички моторни возила/ мотоцикли/приколки и полуприколки	3.000 мкд
	- (над 10 парчиња -20%)	2.500 мкд
ж	товарни возила/кипери/дампери	4.000 мкд

	- (над 10 парчиња -20%)	3.000 мкд
з	автобуси/ противпожарни возила/комунални возила	5.000 мкд
	- (над 10 парчиња -20%)	4.000 мкд
s	земјоделски возила (трактори, комбајни)	3.000 мкд
	- (над 10 парчиња -20%)	2.500 мкд
и	градежна механизација/вилушкари/автодигалки/дигалки/багери/булдожери/утоварачи/грејдери/машини за бетон	4.000 мкд
	- (над 10 парчиња -20%)	3.000 мкд
к	пловни објекти (чамци, моторен чамец и др. пловни објекти без сопствен погон наменети за спорт и рекреација)	1.500 мкд
	- (над 10 парчиња -20%)	1.000 мкд
л	специјални транспортни средства (големи бродови, воздухоплови, возови и сл.)	по договор
6.10.2.	Репроценка на недвижен имот	70% од износот на првичната проценка, годишно
	Репроценка на транспортни средства	2.000 мкд
6.10.3.	Анализа на проценка на надворешен проценител за недвижен имот	1.500 мкд
	Анализа на проценка на надворешен проценител за транспортни средства	2.000 мкд
6.10.4.	Обработка на документи за проценка (за подвижни добра)	1.000 мкд

По своја проценка Банката може да наплати од клиентите дополнителен износ на надоместок за разгледување на барање за пласман за извршени консултации, анализи, експертизи, проценки и вистински направените трошоци, сврзани со кредитниот аранжман и оценката на обезбедување

7.	ДЕВИЗНИ АКРЕДИТИВИ		
7.1.	Ностро акредитиви, откриени од Банката		
7.1.1.	Предавизо	1.000 мкд	1.000 мкд
7.1.2. а)	Со положено покритие во висина на акредитивот:		
	За клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15% месечно мин. 1.800 мкд	
	За клиенти со вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,07% месечно мин. 1.800 мкд	
7.1.2. б)	Обезбедување со контрагаранција:		
	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,20% месечно или мин. 1.800 мкд	
	За клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,12 % месечно или мин. 1.800 мкд	
7.1.3.	Со други инструменти на обезбедување, за клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно мин. 2.000 мкд	
	Со други инструменти на обезбедување, за клиенти со вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,3% месечно мин. 2.000мкд	
7.1.4.	Конфирмиран акредитив	по договор	
7.1.5.	Измена на услови	1.000 мкд дополнително вистински направените трошоци	

7.1.6.	SWIFT трошок	500 мкд	
7.1.7.	Откажување пред истекот на рокот	2.000 мкд	
7.1.8.	Плаќање по примени документи со отстапки (надоместокот паѓа на товар на странската банка)	4.500 мкд	
7.1.9.	Административен трошок за разгледување на барање за издавање на ностро акредитиви	согласно тарифа од т. 6.6.1	
7.2.	Лоро акредитиви, отворени во УНИБанка од други банки		
7.2.1.	Предавизо	500 мкд	
7.2.2.	Нотификација	0,1% мин. 300 мкд	
7.2.3.	Конфирмација со покритие на странска банка	0,5% мин. 800 мкд тримесечно дополнително вистински направените трошоци	
7.2.4.	Измена	500 мкд дополнително вистински направените трошоци	
7.2.5.	Превземање и обработка на документи	0,2% мин. 500 мкд дополнително вистински направените трошоци	
7.2.6.	Наплата на акредитив	0,2% мин. 500 мкд	
7.2.7.	Канселирање пред истекот на рокот	3.000 мкд	
7.2.8.	Вратени презентирани нередовни документи за исправка	1.500 мкд	
7.2.9.	Испраќање на документи со отстапки на ризик на корисникот	0,1% мин. 2.000 мкд	
7.2.10.	Пренос на акредитив	0,1% дополнително вистински направените трошоци	
7.2.11.	Пренос (промена) на корисникот на акредитивот	по договор	
7.2.12.	Форфетирање на акредитив	по договор	
8.	ГАРАНЦИИ ОД/ВО СТРАНСТВО		
8.1.	Ностро гаранции, издадени од Банката		
8.1.1.	Со положено покритие во висина на гаранцијата, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,15% месечно или мин. 1.800 мкд, дополнително вистински направените трошоци	
	Со положено покритие во висина на гаранцијата, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,07% месечно или мин. 1.800 мкд, дополнително вистински направените трошоци, по договор	
8.1.2.	Со други инструменти за обезбедување, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи под 30 милиони денари	0,4% месечно или мин. 2.000 мкд, дополнително вистински направените трошоци	
	Со други инструменти за обезбедување, за клиенти со износ на вкупни годишни приливи над 30 милиони денари	0,3% месечно или мин. 2.000 мкд, дополнително вистински направените трошоци	
8.1.3.	Конфирмирани гаранции од Банката	по договор	
8.1.4.	Измена на условите	1.500 мкд	
8.1.5.	Издавање на супергаранција	по договор мин.1% макс. 3% тримесечно	
8.1.6.	Административен трошок за разгледување на барање за издавање на ностро гаранции	согласно тарифа од т. 6.6.1.	согласно тарифа од т. 6.6.1.
8.1.7.	Надоместок за протест на ностро гаранции	1.500 мкд	
8.1.8.	Предвременно затворање на гаранција	1.000 мкд	
8.2.	Лоро гаранции, отворени од други банки		
8.2.1.	Нотификација (без обврска)	0,1% мин. 1.000 мкд тримесечно дополнително вистински направените трошоци	
8.2.2.	Нотификација (со превземена обврска)	1% мин. 1.000 мкд тримесечно дополнително вистински направените трошоци	

8.2.3.	Проследување на гарантни писма	600 мкд дополнително вистински трошоци
8.2.4.	Превземање и манипулација со документи по гаранцијата	0,2% мин. 800 мкд дополнително вистински направените трошоци
8.2.5.	Наплата на гаранција	0,2% мин. 500 мкд дополнително вистински направените трошоци
8.2.6.	Измена на условите на гаранцијата	1.500 мкд
8.2.7.	Откажување пред истекот на рокот	3.000 мкд
9.	МЕЃУНАРОДНИ КАРТИЧКИ	
9.1	Меѓународни бизнис кредитни картички од брендот Mastercard	
9.1.1.	Годишна членарина	50 еур ¹
9.1.2.	Административен трошок за пролонгација на револвинг кредит кој се користи со кредитна картичка	1.000 мкд
9.1.3.	За сите останати трансакции и услуги/операции се плаќаат надоместоци согласно ставките за Gold продукти за физички лица	
9.2	Меѓународни бизнис дебитни картички	
9.2.1.	Годишна членарина	600 мкд
9.2.2.	Издавање */обновување поради истек на рок	без надоместок/100 мкд
9.2.3.	Трансакции со дебитни бизнис картички	
а	-подигнување готовина од банкомат на Банката	0,6% од исплатен износ или мин.100 мкд
б	-подигнување готовина на банкомат во земјата или странство (друг давател на платежни услуги)	2 еур ¹ + 2% од исплатен износ
в	-плаќање на ПОС терминал во земјата	без надоместок
г	-плаќање на ПОС терминал во странство	без надоместок
д	-подигнување готовина на ПОС терминали во Банката	0,4% од исплатен износ или мин.90 мкд
ѓ	-подигнување готовина на ПОС терминали на друг давател на платежни услуги во земјата или странство	3 еур ¹ + 3% од исплатен износ
е	-депонирање на готовина на платежна сметка на банкомат на Банката	без надоместок
9.2.4.	Итно издавање на картички	600 мкд
9.2.5.	Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго*	600 мкд
9.2.6.	Деблокирање на картичка*	200 мкд Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација само за блокирани картички по барање на клиент
9.2.7.	Проверка на состојба на сметка на банкомат на Банката	20 мкд
9.2.8.	Итност на постапки означени со*	300 мкд
9.2.9.	за сите останати трансакции и услуги се плаќаат надоместоци согласно тарифата за меѓународни дебитни картички за физички лица	
9.3	Надоместоци за користење на сервиси за информирање на клиентите за трансакции со платежни картички	
9.3.1.	Месечен надоместок за користење на услугата "Информации за авторизации со банкарски картички преку СМС известувања" <i>*се наплаќа по клиент по сметка со издадени картички</i>	100 мкд
9.3.2.	Месечен надоместок за користење на услугата "Е-мејл известување за прокнижени трансакции со платежни картички"	без надоместок

9.3.3.	Месечен надоместок за извод по е-мејл за извршени трансакции со кредитни картички	без надоместок
9.3.4.	Месечен надоместок за извод на шалтер во Банката, за извршени трансакции со кредитни картички	без надоместок
9.4	Надоместоци од трговци	
9.4.1.	Надоместоци по трансакција, за прифаќање на платежни картички за кои Банката е лиценцирана на ПОС терминали	
a	-за физички ПОС Терминали, во понатамошниот текст ПОС терминал	процентуално по договор, минимум 10 мкд
б	-за виртуелни ПОС Терминали, во понатамошниот текст вПОС	по договор, минимум 6 мкд
9.5	Други надоместоци од трговци	
9.5.1.	Користење на ПОС терминал	без надоместок
9.5.2.	Надоместок заради оштетен/изгубен ПОС терминал	книговодствена вредност, минимум 100 еур¹
9.5.3.	Надоместок заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС Терминал	30 еур ¹
9.5.4.	Инсталирање на ПОС терминал/воведување на вПОС	
9.5.4.1.	-инсталирање/итно инсталирање на ПОС терминал	без надоместок
9.5.4.2.	-воведување на вПОС	1.000 мкд - еднакратно
9.5.5.	Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал	1.000 мкд по ПОС терминал кој остварува месечен промет ≤ 60.000 денари
9.5.5.1.	Месечен надоместок за одржување на ПОС Терминал без трансакции	1.500 мкд по ПОС
9.5.6.	Месечен надоместок за одржување на вПОС	по договор
9.5.7.	Месечно одржување за вПОС кој нема трансакции повеќе од 3 (три) месеци (со исклучок на трговци кои согласно Договорот плаќаат месечно одржување)	500 мкд по вПОС
9.5.8.	Извод на трансакции (различно од извод на сметка на која се евидентираат трансакциите) -месечно и дополнително по барање на трговец/продажно место	150 мкд
9.5.9.	Промена на параметри на ПОС терминал и вПОС (адреса, сметка, линк, IP адреса, хостинг, назив и функционалности) по барање на клиент/ Параметризирање на физички ПОС терминал при сервис или при замена по барање на клиент	400 мкд еднакратен надоместок по испратено барање за промена
9.5.10.	Промена на регистрација	15 еур ¹
9.5.11.	Блокада на ПОС терминал и вПОС	10 еур ¹
9.5.12.	Деблокада на ПОС терминал и вПОС	10 еур ¹
9.5.13.	Затворање на ПОС терминал и вПОС	1.200 мкд
9.5.14.	Рекламации	
9.5.14.1.	Решавање на оспорено плаќање	до 1.000 мкд - 6 еур ¹ од 1.001 до 2.000 мкд - 10 еур ¹ над 2.001 мкд - 15 еур ¹
9.5.14.2.	Генерирање на VOUCHER - рекламација заради иницијално задолжување	300 мкд
9.5.15.	Иницијален сетап за “custom дизајн” на веб продавница	1.800 мкд еднакратен надоместок по трговец
9.5.16.	Рефундирање на плаќање за трансакции на вПОС	500 мкд месечен надоместок по трговец (пакет со вклучени 5 рефундирања преку Банка)
9.5.17.	Воведување на физички ПОС терминал со сезонски карактер	600 мкд по ПОС-еднакратно по доставено барање

9.6.	Надоместоци на терминали на благајни на УНИБанка за картички издадени од други даватели на платежни услуги	
9.6.1.	Подигнување готовина со картички издадени од други даватели на платежни услуги (бренд Mastercard и Visa) на ПОС на шалтер на Банката	3% од исплатен износ
9.7.	Надоместоци на банкомати на УНИБанка за картички издадени од други даватели на платежни услуги од странство	
9.7.1.	Подигнување готовина со картички издадени од други даватели на платежни услуги од странство (бренд Mastercard и Visa), на банкомати на УНИБанка	320 мкд
9.7.2.	Подигнување готовина со картички издадени од други даватели на платежни услуги од странство (бренд Mastercard и Visa), на банкомати на УНИБанка во MoneyGet мрежа	500 мкд
ЗАБЕЛЕШКА:		
1.	Надоместок изразен во еур се пресметува во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ.	
2.	Годишната членарина за меѓународна бизнис кредитна картичка се наплаќа месечно.	
10.	ТРАНСАКЦИИ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	
10.1.	Државни харии од вредност	
10.1.1.	Посредување при запишување на државни хартии од вредност	0,12% од номиналната вредност на државните хартии од вредност - мин.500 мкд
10.1.2	Надомест за неуспешна понуда за купување на државни хартии од вредност	300 мкд по барање
11.	ТРЕЗОРСКО РАБОТЕЊЕ	
11.1.	Изнајмување на сефови	
11.1.1.	Изнајмување на сефови	
а	-мал сеф	18.000 мкд годишно со вклучен ДДВ
б	-голем сеф	24.000 мкд годишно со вклучен ДДВ
11.1.2.	Дополнителен надоместок за користење на сефот	Првите три користења на сефот во месецот, ќе бидат без надоместок. За секое следно користење на сефот, ќе се наплатува надоместок во висина од 300,00 денари со вклучен ДДВ

II. ФИЗИЧКИ ЛИЦА

12.	СМЕТКИ		
12.1	Платежни сметки		
12.1.1.	Отварање на денарска / девизна платежна сметка Итно отварање на МКД платежна сметка (со генерирање на пратка во КИБС)	Без надоместок 100 мкд	
12.1.2.	Месечен надоместок за одржување на мкд платежна сметка		
а	Месечен надоместок за одржување на мкд платежна сметка на која има реализирано промет во текот на месецот за кој се пресметува надоместокот	90 мкд без надоместокза корисници на картичка за млади	
б	Месечен надоместок за одржување на мкд платежна сметка на која нема евидентирано промет, со позитивно салдо на крајот на месецот за кој се пресметува надоместокот	90 мкд без надоместок за корисници на картичка за млади	
ЗАБЕЛЕШКА:			
Во месецот кога клиентот прекинува деловен однос со Банката, не се наплатуваат надоместоци за одржување на платежната сметка.”			
12.1.3.	Месечно одржување на валутна платежна сметка		
а	- без извод	Без надоместок	
б	- со 1 и повеќе изводи месечно	50 мкд	
ЗАБЕЛЕШКА:			
“Во месецот кога клиентот прекинува деловен однос со Банката, не се наплатуваат надоместоци за одржување на платежната сметка.”			
12.1.4.	Месечно одржување на хуманитарни сметки	Без надоместок	
13.	ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ	МКД	СТРАНСКА ВАЛУТА
13.1.	Уплата на готовина	50 мкд	Без надоместок
13.2.	Подигнување готовина:		
а	- за износ до 1.845.000 мкд (30.000 еур)	0,2% мин. 200 мкд	0,2% мин. 200 мкд
б	- за износ над 1.845.001 мкд (30.001 еур)	0,6%	0,6%

13.3.	Подигнување готовина од орочен депозит на денот на доспевање и во наредните седум дена (не е вклучена Умна депозитна сметка)	Без надоместок	Без надоместок
13.4.	Предвременно повлекување готовина на орочен депозит:		
а	- за износ до 1.845.000 мкд (30.000 еур)	0,2% мин. 200 мкд	0,2% мин. 200 мкд
б	- за износ над 1.845.001 мкд (30.001 еур)	0,6%	0,6%
14.	КРЕДИТНИ ТРАНСФЕРИ		
14.1.	Кредитни трансфери во земјата	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
14.1.1.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката и Кредитен трансфер доставен на медиум/ПП53	15 мкд	120 мкд
14.1.2.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги-Преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС (кредитен трансфер и кредитен трансфер доставен на медиум/ПП53)	80 мкд	250 мкд
14.1.3.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги-Преку платен систем за малите плаќања-КИБС (кредитен трансфер и кредитен трансфер доставен на медиум/ПП53)	20 мкд	120 мкд
14.1.4.	Склучување на договор за траен налог-еднократен трошок	Без надоместок	200,00 мкд
14.1.5.	Реализација на трајниот налог: а) Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката б) Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги-Преку платен систем за малите плаќања-КИБС в) Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги-Преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС	15 мкд 20 мкд 80 мкд	15 мкд 20 мкд 80 мкд

14.1.6.	Кредитни трансфери во земјата во корист на нерезиденти: а) Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката б) Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги		0,15% мин. 100 мкд 0,15% мин. 150 мкд
14.2.	Пакети на услуги		
14.2.1	УНИ Флекс пакет со вклучени банкарски услуги - Одржување на платежна сметка во мкд на физички лица; - Месечна членарина за дебитна картичка; - Неограничен број на повлекување на готовина од сите банкомати во земјата за картички Mastercard/Visa Debit; - Бесплатни известувања/нотификации преку мобилна апликација; - Интернет банкарство и Мобилна апликација; - Неограничен број кредитни трансфери (интерни плаќања, КИБС и МИПС) преку Интернет банкарство и Мобилна апликација	199 мкд	
14.2.2	УНИ Флекс МИНИ пакет со вклучени банкарски услуги - Одржување на платежна сметка во мкд на физички лица; - Месечна членарина за дебитна картичка; - Бесплатни известувања/нотификации преку мобилна апликација; - Интернет и Мобилна апликација; - Неограничен број кредитни трансфери (интерни плаќања, КИБС и МИПС) преку Интернет банкарство и Мобилна апликација	149 мкд	
14.3.	ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЕВРА И ВАЛУТА РАЗЛИЧНА ОД ЕВРО	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
14.3.1.	Приливи преку СЕПА	Без надоместок	
14.3.2.	Приливи од странство		
а	- по основ на плата и пензија	Без надоместок	
б	- по други основи	0,10% мин. 500 мкд макс. 61.500 мкд	
	- од ПИБ АД Софија	Без надоместок	
	- од сопствена сметка во ПИБ АД Софија	Без надоместок	
в	- сопствени девизи од други домашни даватели на платежни услуги	Без надоместок	
г	- МКД прилив за резидент од нерезидент од друга банка преку мкд платежна сметката на УНИБанка	0,1% мин. 100 мкд макс. 61.500,00 мкд	
14.3.3.	СЕПА Кредитни трансфери	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
	Од 1 еур – 2.500 еур	60 мкд	180 мкд
	Над 2.501 еур	180 мкд	300 мкд
14.3.4.	Кредитни трансфери		
а	Кредитни трансфери во корист на сметка во банката	0,15% мин. 300 мкд макс. 123.000 мкд	0,15% мин. 600 мкд макс. 123.000 мкд
б	Кредитни трансфери во странство/земјата во	0,2% мин. 300 мкд	0,3% мин. 600 мкд

	корист на сметка кај друг давател на платежни услуги BEN/SHARE	макс. 123.000 мкд	макс. 123.000 мкд
	- од ПИБ АД Софија	300 мкд	0,3% мин. 600 мкд макс 61.500 мкд
	- на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	300 мкд	615 мкд
в	Кредитни трансфери во странство/земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги OUR	дополнително 15 еур до 2.000 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ дополнително 25 еур од 2.001 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
14.3.5.	SWIFT	350 мкд	
а	SWIFT трошок за кредитен трансфер во корист на ПИБ АД Софија и на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	Без надоместок	350 мкд
14.3.6.	Измена на инструкции	700 мкд	
14.3.7.	Итен кредитен трансфер (валута T+0)	0,05% мин. 200 мкд макс. 3.000 мкд	
а	Кон ПИБ Софија	Без надоместок	

Во случај кога приливот е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на надоместок, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од платежната сметка на клиентот.

15.	КАРТИЧКИ		
		МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)
15.1.	Издавање */обновување поради истек на рок (основна/дополнителна)	без надоместок/100 мкд	без надоместок/100 мкд
15.2.	Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго **	350 мкд	10 еур ¹ 15 еур ¹ – Gold продукти
15.3.	ТРАНСАКЦИИ		
15.3.1.	Подигнување готовина од банкомат на Банката / на друг давател на платежни услуги во земјата и странство	без надоместок / 2 еур ¹ + 2% од исплатен износ	3 еур ¹ + 3% од исплатен износ / 4 еур ¹ + 3% од исплатен износ
15.3.2.	Плаќање на ПОС терминал во земјата и странство	без надоместок	без надоместок
15.3.3.	Подигнување готовина на ПОС терминал на Банката / на друг давател на платежни услуги во земјата или странство	20 мкд / 3 еур ¹ + 3% од исплатен износ	3,5 еур ¹ + 3% од исплатен износ / 4 еур ¹ + 3% од исплатен износ
15.3.4.	Електронски пренос / прием на средства со картичка	60 мкд домашен 5 еур ¹ странски	60 мкд домашен 5 еур ¹ странски
15.3.5	Депонирање на готовина на платежна сметка на банкомат на Банката	без надоместок	/
15.4.	ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		
15.4.1.	Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена преку шалтер/во моментот за барања преку интернет банкарство) **	200 мкд преку шалтер Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација	Без надоместок само преку Интернет банкарство и мобилна апликација

a)	Промена на лимит на револвинг денарски кредит кој се користи со кредитна картичка	/	10 еур ¹
15.4.2.	Промена на обезбедување – со/без ризико осигурување	/	200 мкд
15.4.3.	Блокирање на картичка	без надоместок	без надоместок
15.4.4.	Деблокирање на картичка **	200 мкд Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација само за блокирани картички по барање на клиент	5 еур ¹ Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација само за блокирани картички по барање на клиент
15.4.5.	Реиздавање на ПИН-код **	200 мкд	200 мкд
15.4.6.	Промена на ПИН-код на банкомат на Банката / на друг давател на платежни услуги	100 мкд / 200 мкд	100 мкд / 200 мкд
15.4.7.	Пренасочување на издадена картичка на шалтер на Банката различен од оној на издавање	250 мкд	250 мкд
15.4.8.	Сервисирање на задржана картичка во банкомат на Банката-во термински план **	150 мкд	150 мкд
15.4.9.	Решавање на поплака	без надоместок	без надоместок
15.4.10.	Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката	300 мкд	300 мкд
15.4.11.	Враќање на износ (refund)	до 10 мкд – без надоместок	до 10 мкд – без надоместок
		од 11 до 100 мкд – 10 мкд фиксно	од 11 до 100 мкд – 10 мкд фиксно
		од 101 до 10.000 мкд – 50 мкд фиксно	од 101 до 10.000 мкд – 50 мкд фиксно
		над 10.000 мкд – 1,2% од вратен износ	над 10.000 мкд – 1,2% од вратен износ
15.4.12.	Раскинување на договор	Без надоместок	Без надоместок
15.4.13.	Затворање на картичка	Без надоместок	Без надоместок
15.4.14.	Затворање на стикер	Без надоместок	Без надоместок
15.4.15.	Проверка на состојба на сметка на банкомат на Банката	Една проверка без надоместока, 15 мкд по проверка секоја наредна проверка во месецот	30 мкд
15.4.16.	Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга давател на платежни услуги	30 мкд	40 мкд
15.4.17.	Месечен надомест за УНИСМС - Известувања за авторизации со картички преку СМС <i>*се наплаќа по клиент по сметка со издадени картички</i>	- 80 мкд - без надоместок за корисници на картичка за млади	80 мкд
15.4.18.	Итност на постапки означени со *	500 мкд	900 мкд
	Итност на постапки означени со **	300 мкд	650 мкд

15.5.	ГОДИШНА ЧЛЕНАРИНА² за клиенти со/ без редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во УНИБанка		се наплаќа месечно
15.5.1.	Основна картичка	/	30 еур ¹ 45 еур ¹ - Visa Gold 45 еур ¹ - MC Gold
15.5.2.	Основни картички во пакет	/	40 еур ¹ 55 еур ¹ - MC Gold
15.5.3.	Дополнителна картичка	/	15 еур ¹ 25 еур ¹ - Visa Gold 25 еур ¹ - MC Gold
15.5.4.	Дополнителни картички во пакет	/	20 еур ¹ 25 еур ¹ - MC Gold
15.6.	МЕСЕЧНА ЧЛЕНАРИНА³ за клиенти без редовни месечни приливи (плата, пензија, кирија...) во Банката		
15.6.1.	Основни и дополнителни картички поврзани со платежна сметка во МКД	40 мкд без надоместок за картичка за млади	/
15.6.2.	Основни и дополнителни картички поврзани со платежна сметка во ЕУР/УСД	62 мкд	/
15.7.	МЕСЕЧНА ЧЛЕНАРИНА за корисници на Mastercard World Debit⁴		
15.7.1.	Основна/дополнителна картичка поврзана со платежна сметка во МКД: ➤ Без надоместок за месечна членарина за останатите продукти на дебитни картички; ➤ Исплата на Cashback (поврат на средства) во висина од 0,4% од износ на трансакција за плаќање на ПОС уред и интернет, на платежната сметка со која е поврзана картичката; ➤ Без надоместок за подигање на готовина од банкомати во земјата; ➤ Бесплатни известувања/нотификации преку мобилна апликација; ➤ Без надоместок за кредитни трансфери преку интернет банкарство/мобилна апликација (интерни плаќања, КИБС и МИПС); ➤ Без надоместок за одржување на сметки во МКД на физичко лице; ➤ Привилегии овозможени од меѓународната картична организација кои ќе бидат објавени на web страната на Банката.	299 мкд	/

15.7.2	Основна/дополнителна картичка поврзана со платежна сметка во ЕУР/УСД ➤ Без надоместок за месечна членарина за останатите продукти на дебитни картички; ➤ Исплата на Cashback (поврат на средства) во висина од 0,4% од износ на трансакција за плаќање на ПОС уред и интернет, на платежната сметка со која е поврзана картичката; ➤ Без надоместок за подигање на готовина од банкомати во земјата; ➤ Бесплатни известувања/нотификации преку мобилна апликација; ➤ Без надоместок за одржување на сметки во валута на физичко лице; ➤ Привилегии овозможени од меѓународната картична организација кои ќе бидат објавени на web страната на Банката.	399 мкд	
ЗАБЕЛЕШКА:			
1.	Надоместокот изразен во ЕУР се пресметува во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, а се задолжува во валута на платежната сметка, со примена на среден курс на НБРСМ за МКД/ЕУР, односно МКД/УСД.		
2.	За клиенти со редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во Банката: - Без месечен надомест за првата година, за останат период без месечен надомест за годишна членарина доколку картичката направи минимум 6.000 мкд на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец. За клиенти без редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во Банката: - Без месечен надомест за годишна членарина доколку картичката направи минимум 6.000 мкд, на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец.		
3.	Месечната членарина за дебитни картички се наплаќа по клиент, независно од бројот на картички.		
4.	Месечната членарина се наплаќа по картичка (основна или дополнителна)		

ПЛАТЕЖНА СМЕТКА СО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ (точка 16 – 23)		
16	ОТВОРАЊЕ, МЕСЕЧНО ОДРЖУВАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ	
16.1.	Отворање на платежна сметка со основни функции	МКД
16.1.1.	Отворање на платежна сметка со основни функции	Без надоместок
16.1.2.	Отворање на платежна сметка со основни функции на корисник на право*	Без надоместок
16.1.3.	Итноотворање на сметка (со генерирање на пратка во КИБС)	100 мкд
16.2.	Месечен надоместок за платежна сметка со основни функции	МКД
16.2.1.	Месечен надоместок за платежна сметка со основни функции	34 мкд
16.2.2.	Месечен надоместок за платежна сметка со основни функции-за корисници на права*	Без надоместок
16.3.	Затворање на платежна сметка со основни функции	МКД
16.3.1.	Затворање на платежна сметка со основни функции	Без надоместок
16.3.2.	Затворање на платежна сметка со основни функции на корисник на право*	Без надоместок
16.3.3.	Услуга за преносливост	Без надоместок

*Корисник на право дефиниран согласно Законот за платежни услуги и платни системи

17	ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ	
17.1.	Готовински трансакции	МКД
17.1.1.	Уплата на готовина	Без надоместок
17.1.2.	Повлекување готовина	Без надоместок

18	КРЕДИТНИ ТРАНСФЕРИ И ТРАЈНИ НАЛОЗИ		
18.1.	Кредитни трансфери (плаќања во земјата) МКД	Интернет и Мобилна апликација	Шалтер
18.1.1.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка во банката * (налог и налог доставен на медиум/ППИ53)	15 мкд	120 мкд
18.1.2.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС (налог и налог доставен на медиум/ППИ53)	80 мкд	250 мкд
18.1.3.	Кредитни трансфери во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС (налог и налог доставен на медиум/ППИ53)	20 мкд	120 мкд

19	Склучување на договор за траен налог- Еднократен трошок	Без надоместок	200,00 мкд
19.1.	Реализација на трајниот налог а) Кредитен трансфер во земјата во корист на сметка во банката * б) Кредитен трансфер во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања - КИБС плаќање в) Кредитен трансфер во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време- МИПС плаќање	15 мкд 20 мкд 80 мкд	15 мкд 20 мкд 80 мкд

Напомена - Ставките обележани со * влегуваат во калкулација на 5 бесплатни кредитни трансфери на месечно ниво

20	ИНТЕРНЕТ И МОБИЛНА АПЛИКАЦИЈА		
20.1.	Регистрација и месечно одржување	МКД	
20.1.1.	Регистрација и користење на интернет банкарство	Без надоместок	
20.1.2.	Регистрација и користење на мобилна апликација	Без надоместок	
20.1.3.	Мобилен Токен UNI Token	Без надоместок	
20.1.4.	Реиздавање и Деблокада на ПИН на Мобилен Токен UNIToken и Реиздавање на лозинка за ел.банкарство	300 мкд	

21	КАРТИЧКИ		
		МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)
21.1.	Издавање */обновување поради истек на рок (основна/дополнителна)	Без надоместок /100 мкд	Без надоместок /100 мкд
21.1.1.	Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго **	350 мкд	10 еур ¹ 15 еур ¹ – Gold продукти
22	ТРАНСАКЦИИ		
		МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)
22.1.	Подигнување готовина од банкомат на Банката / на друга давател на платежни услуги во земјата и странство	Без надоместок / 2 еур ¹ + 2% од исплатен износ	3 еур ¹ + 3% од исплатен износ / 4 еур ¹ + 3% од исплатен износ

22.2.	Плаќање на ПОС терминал во земјата и странство	Без надоместок	Без надоместок
22.3.	Подигнување готовина на ПОС терминал на Банката / на друг давател на платежна услуга во земјата или странство	Без надоместок / 3 еур ¹ + 3% од исплатен износ	3,5 еур ¹ + 3% од исплатен износ/ 4 еур ¹ + 3% од исплатен износ
22.4.	Електронски пренос / прием на средства со картичка	60 мкд домашен 5 еур ¹ странски	60 мкд домашен 5 еур ¹ странски
23	ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		
		МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)	МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ (Visa/Mastercard)
23.1.	Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена преку шалтер/ во моментот за барања преку интернет банкарство) **	200 мкд преку шалтер Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација	Без надоместок само преку Интернет банкарство и мобилна апликација
а).	Промена на лимит на револвинг денарски кредит кој се користи со кредитна картичка	/	10 еур ¹
23.2.	Промена на обезбедување – со/без ризико осигурување	/	200 мкд
23.3.	Блокирање на картичка	Без надоместок	Без надоместок
23.4.	Деблокирање на картичка **	200 мкд Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација само за блокирани картички по барање на клиент	5 еур ¹ Без надоместок преку Интернет банкарство и мобилна апликација само за блокирани картички по барање на клиент
23.5.	Реиздавањена ПИН-код **	200 мкд	200 мкд
23.6.	Промена на ПИН-код на банкомат на Банката/ на друг давател на платежни услуги	100 мкд / 200 мкд	100 мкд / 200 мкд
23.7.	Пренасочување на издадена картичка на шалтер на Банката различен од оној на издавање	250 мкд	250 мкд

23.8.	Сервисирање на задржана картичка во банкомат на Банката-во термински план **	150 мкд	150 мкд
23.9.	Решавање на поплака	Без надоместок	Без надоместок
23.10.	Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката	300 мкд	300 мкд
23.11.	Враќање на износ (refund)	до 10 мкд – без надоместок	до 10 мкд – без надоместок
		од 11 до 100 мкд – 10 мкд фиксно	од 11 до 100 мкд – 10 мкд фиксно
		од 101 до 10.000 мкд – 50 мкд фиксно	од 101 до 10.000 мкд – 50 мкд фиксно
		над 10.000 мкд – 1,2% од вратен износ	над 10.000 мкд – 1,2% од вратен износ
23.12.	Раскинување на договор	Без надоместок	Без надоместок
23.13.	Затворање на картичка	Без надоместок	Без надоместок
23.14.	Затворање на стикер	Без надоместок	Без надоместок
23.15.	Проверка на состојба на сметка на банкомат на Банката	Една проверка без надоместок, 15 мкд по проверка секоја наредна проверка во месецот	30 мкд
23.16.	Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга давател на платежни услуги	30 мкд	40 мкд
23.17.	Месечен надомест за УНИСМС - Известувања за авторизации со картички преку СМС <i>*се наплаќа по клиент по сметка со издадени картички</i>	80 мкд	80 мкд
23.18.	Итност на постапки означени со *	500 мкд	900 мкд
23.19.	Итност на постапки означени со **	300 мкд	650 мкд
23.20.	ГОДИШНА ЧЛЕНАРИНА² за клиенти со/ без редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во Банката		Се наплаќа месечно
23.21.	Основна картичка	/	30 еур ¹ 45 еур ¹ - Visa Gold

			45 еур ¹ - MC Gold
23.22.	Основни картички во пакет	/	40 еур ¹ 55 еур ¹ - MC Gold
23.23.	Дополнителна картичка	/	15 еур ¹ 25 еур ¹ - Visa Gold 25 еур ¹ - MC Gold
23.24.	Дополнителни картички во пакет	/	20 еур ¹ 25 еур ¹ - MC Gold
23.25.	МЕСЕЧНА ЧЛЕНАРИНА ³ за клиенти без редовни месечни приливи (плата, пензија, кирија...) во Банката		
23.26.	Основни и дополнителни картички поврзани со платежна сметка во МКД	без надоместок	/

ЗАБЕЛЕШКА:

1.	Надоместокот изразен во ЕУР се пресметува во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ, а се задолжува во валута на платежната сметка, со примена на среден курс на НБРСМ за МКД/ЕУР, односно МКД/УСД.
2.	За клиенти со редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во Банката: - Без месечен надоместок за првата година, за останат период без месечен надомест за годишна членарина доколку картичката направи минимум 6.000 мкд на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец. За клиенти без редовни месечни приливи (плата, пензии, кирија) во Банката: Без месечен надоместок за годишна членарина доколку картичката направи минимум 6.000 мкд, на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец.
3.	- Месечната членарина за дебитни картички се наплаќа по клиент, независно од бројот на картички.

24.	КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА	
24.1.	Административни трошоци за разгледување и обработка на барање за пласман	
24.1.1.	Ненаменски потрошувачки кредити	
24.1.1.a	Ненаменски кредити за клиенти со високи примања* (мкд, валутна клаузула и девизен) <i>*годишен приход над 36.000 еур</i>	6.600 мкд/ 110 еур
24.1.2.	Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула EUR	5 еур во денарска противвредност еднократно
24.1.3.	Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула USD	6 усд во денарска противвредност еднократно
24.1.4.	Ненаменски потрошувачки денарски кредити	до 850 мкд еднократно согласно соодветен продукт
24.1.5.	Наменски потрошувачки денарски кредити	до 600 мкд еднократно согласно соодветен продукт
24.1.6.	Хипотекарни /станбени/кредити за деловен простор со валутна клаузула/денарски кредити	до 60 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ /3.600 мкд еднократно

		согласно соодветен продукт
24.1.7.	Рамковни револвинг кредити	до 60 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ/ еднократно согласно соодветен продукт
24.1.8.	Автомобилски кредити	до 2.400 мкд еднократно
24.1.9.	Банкарска гаранција на физичко лице	1.230 мкд еднократно
24.1.10.	Дозволено пречекорување по сметка	300 мкд еднократно Без административен трошок за корисници на картичка за млади
a.)	Надоместок за обнова на дозволено пречекорување (годишно)	200 мкд
24.1.11.	Online барања за дозволено пречекорување	Без административен трошок
24.1.12.	Револвинг лимит за кредитна картичка При одобрување револвинг лимит за Visa Gold и Mastercard Gold	200 мкд еднократно Без административен трошок
24.1.13.	Online барање за револвинг лимит за кредитна картичка	Без административен трошок
24.1.14.	Online барање за потрошувачки кредит преку интернет банкарство	Без административен трошок
24.2.	Надоместок за одобрување на пласман	
24.2.1.	Ненаменски потрошувачки кредити	до 2,5% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт
24.2.1.a	Ненаменски кредити за клиенти со високи примања* (мкд, валутна клаузула и девизен) <i>*годишен приход над 36.000 еур</i>	0,50% еднократно од одобрениот износ
24.2.2.	Наменски потрошувачки кредити	до 2% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт
24.2.3.	Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор	до 2% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт
24.2.4.	Автомобилски кредити	од 1% еднократно од одобрениот износ
24.2.5.	Дозволено пречекорување на сметка	без надоместок
24.2.6.	Банкарска гаранција на физичко лице	од 0,2% месечно на износот на гаранцијата или минимум 1.200 мкд
24.2.7.	Револвинг лимит за кредитна картичка	без надоместок
24.3.	Надоместок за резервација	
24.3.1.	Рамковни револвинг кредити	од 0,5% еднократно од висината на одобрената рамка

24.4.	Надоместок за предвременно враќање на кредитот	
24.4.1.	Ненаменски потрошувачки кредити	без надоместок
24.4.2.	Наменски потрошувачки кредити	без надоместок
24.4.3.	Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор	без надоместок за предвремена отплата од сопствени средства; 5% од предвременно вратениот износ при рефинансирање со кредит од друга банка
24.4.4.	Автомобилски кредити	без надоместок
24.4.5.	Дозволено пречекорување на сметка	без надоместок

25. ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ

25.1.	Други надоместоци поврзани со кредити	
25.1.1.	Надоместок за испратена опомена	
а	- опомена I	без надоместок
б	- опомена II	без надоместок
в	- опомена III	без надоместок
25.1.2.	Надоместок за активирање на обезбедување (кредитокорисник и гарант)	300 мкд
25.1.3.	Надоместок за активирање на обезбедување залог (подвижен и недвижен имот)	9.000 мкд
25.1.4.	Надоместок за администрирање на кредити	Без надоместок
25.1.5.	Надоместок за сервисирање заради неуредно враќање на обврски по кредити	Без надоместок
25.1.6.	Надоместок за ангажираност за кредити	2%
25.1.7.	Барање за промена на постоечки параметри по одобрен потрошувачки кредит/ банкарска гаранција на физичко лице	850 мкд еднакратно
25.1.8.	Барање за промена на постоечки параметри по одобрено дозволено пречекорување на сметка	300 мкд еднакратно
25.1.9.	Барање за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит	
а	- барање за промена на каматна стапка по одобрен станбен и хипотекарен кредит	0,5% од моменталната состојба на кредитот
б	- останати барања за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит	90 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ еднакратно
25.1.10.	*Изјава за согласност за втор ред хипотека/ Изјава за делумно ослободување на залог (хипотека)	1.500 мкд
*При итна изработка на изјава, надоместокот се зголемува двојно од износот на основната тарифа.		
25.1.11.	Проценка на:	
а	- станови	4.000 мкд – 5.000 мкд
б	- индивидуални куќи	5.000 мкд – 6.000 мкд
в	- деловен простор (локали, адм.простор)	6.000 мкд – 7.500 мкд
г	- земјиште (ниви, градежно земјиште)	6.000 мкд – 7.500 мкд
д	- деловни комплекси	7.000 мкд – 12.000 мкд
ѓ	- верификација на предмет (пресметка за идни градби)	7.000 мкд – 12.000 мкд
25.1.12.	Репроценка за потребите на Банката	Без надоместок
25.1.13.	Репроценка, потребна по основ на доставено барање од клиентот за зголемување на износ на постоечки пласман	1.000 мкд
25.1.14.	Анализа на проценка од надворешен проценител	1.000 мкд
25.1.15.	Обработка на документи за проценка	1.000 мкд
25.1.16.	*Надоместок за останати потврди/изјави/согласности неспоменати во тарифатата	1.500 мкд

*Легализација на имот/ Приватизација на имот/ Доградба/ Промена на сопственик / Давање на имотот како дар/ Промена на тек на градба/ Издавање на имотот под закуп/ Купопродажба/ Физичка делба/ Пренесување во Имотен лист и сл.

**При итна изработка на потврда/согласност/изјава, надоместот се зголемува двојно од износот на основната тарифа.		
25.1.17.	Надоместок за останати потврди/ изјави/согласности на англиски јазик	1.500 мкд (дополнително на редовната тарифа)
25.1.18.	Надоместок за реиздавање на согласност/изјава/потврда	1.500 мкд
25.1.19.	Администрација при задоцнето плаќање за корисниците на кредитни картички	60 мкд
25.1.20.	Потврда за состојба на кредит/потврда за затворен кредит за физички лица	Без надоместок
25.2.	Останати услуги	
25.2.1.	Измени на податоци на сметка	300 мкд
25.2.2.	Затворање на сметка по барање на клиент	Без надоместок
25.2.3.	Спроведување на решение за оставинска постапка	1.200 мкд
25.2.4.	Затворање на дозволено пречекорување по сметки кои немаат прилив на плата 2 месеци.	Без надоместок
25.2.5.	Извршување на судски одлуки, извршни решенија	1.300 мкд дополнително 50 мкд по каматна пресметка
25.2.6.	Блокада, деблокада, исправка на решение	500 мкд по ставка
25.2.7.	Делумно извршување на решение - КИБС - МИПС	100 мкд 250 мкд
25.2.8.	Повлекување на налог доставен по КИБС	150 мкд
25.2.9.	Враќање на нераспределен прилив	0,3% мин. 500 мкд
25.2.10.	Прилив на девизи по основ на пензии од домашни банки	100 мкд по прилив
25.2.11.	Нераспределен девизен прилив во законски рок	Дополнителни 300 мкд
25.2.12.	Рекламации и откажување на меѓународни плаќања	1.200 мкд дополнително странски трошоци
25.2.13	Изнајмување сефови -мал сеф -мал сеф -голем сеф -голем сеф	 - 9.000 мкд годишно со вклучен ДДВ – за клиенти со плата/пензија преку Банката - 18.000 мкд годишно со вклучен ДДВ- за клиенти без плата/пензија преку Банката -12.000 мкд годишно со вклучен ДДВ – за клиенти со плата/пензија преку Банката - 24.000 мкд годишно со вклучен ДДВ- за клиенти без плата/пензија преку Банката
25.2.14.	Дополнителен надомест за користење на сефот	Првите три користења на сефот во месецот, ќе бидат без надомест. За секое следно користење на сефот, ќе се наплатува надомест во висина од 300,00 денари со вклучен ДДВ
25.2.15.	Копија од документи, заверки и изводи	50 мкд по страна
25.2.16.	Потврди по барање на клиент	400 мкд
25.2.17.	Пресметки на камата по барање на клиент	300 мкд
25.2.18.	Преглед за Управа за јавни приходи	150 мкд од извештај
25.2.19.	Регистрација и користење на интернет банкарство	Без надоместок
25.2.20.	Регистрација и користење на мобилна апликација	Без надоместок
25.2.21.	Мобилен Токен UNI Token	Без надоместок
25.2.22.	Реиздавање и Деблокада на ПИН на Мобилен Токен UNI Token и Реиздавање на лозинка за ел.банкарство	300 мкд

25.2.23.	Администрирање, складирање и чување на документација и податоци	Без надоместок
25.2.24.	Известувања на Барања на потрошувачи за:	
	- Затворена картичка - Затворена платежна сметка - Состојба на долг - Затворен кредит	Без надоместок
25.2.25	Услуга за преносливост	Без надоместок
25.2.26	Корекција на податоци за НБРСМ по барање на клиент	500 мкд

26	Парична дознака на физички лица кои немаат платежна сметка во Банката	
26.1.	Неограничени парични дознаки во земјата во корист на сметка во банката	150 мкд
26.2.	Парични дознаки во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за плаќања во реално време-МИПС	350 мкд
26.3.	Парични дознаки во земјата во корист на сметка кај друг давател на платежни услуги, преку платен систем за малите плаќања-КИБС;	250 мкд
26.4.	Парична дознака за државјанство-за државјанство	50 мкд

III	Нерезиденти		
27.	Анализа на документи за идентификација		
27.1.	Анализа на документи за идентификација на нерезидент правно лице:		
27.1.1.	Правно лице со седиште на земја членка на ЕУ (со исклучок на правни лица со седиште во offshore земја - членка на ЕУ)	50 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
27.1.2.	Правно лице со седиште во offshore земја – членка на ЕУ	100 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
27.1.3.	Правно лице со седиште во земја надвор од ЕУ	250 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
27.2.	Анализа на документи за идентификација на нерезидент физичко лице:		
27.2.1.	Физичко лице со седиште во земја членка на ЕУ	20 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
27.2.2.	Физичко лице со седиште во земја надвор од ЕУ	50 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
28.	Отворање и затворање платежна сметка на нерезидент		
28.1.	Отворање платежна сметка на нерезидент	10 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ	
28.2.	Затворање на платежна сметка по барање на клиентот	Без надоместок	
29.	Месечен надомест за одржување на сметка	МКД	Странска Валута
29.1.	За правни лица		
а	- сметка без месечен промет, со позитивно салдо на крајот на месецот за кој се пресметува надоместокот	900 мкд	15 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
б	- сметка која има реализирано промет во текот на месецот за кој се пресметува надоместокот	900 мкд	15 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
ЗАБЕЛЕШКА:			

Во месецот кога клиентот прекинува деловен однос со Банката, не се наплатуваат надоместоци за одржување на платежната сметка					
29.2.	За физички лица				
а	- сметка без месечен промет, со позитивно салдо на крајот на месецот за кој се пресметува надоместокот			Без надоместок	5 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
б	- сметка која има реализирано промет во текот на месецот за кој се пресметува надоместокот			300 мкд	5 еур во денарска противвредност по среден курс на НБРСМ
ЗАБЕЛЕШКА:					
Во месецот кога клиентот прекинува деловен однос со Банката, не се наплатуваат надоместоци за одржување на платежната сметка					
29.3.	Активирање на неактивна сметка			500 мкд еднократно	
30.	Трансакции со ефектива на сметки на нерезиденти (правни и физички лица)			МКД	Странска Валута
30.1.	Уплати (согласно законска регулатива)			0,3% мин.500 мкд	0,35% мин.500 мкд
30.2.	Исплати			0,6% мин.600 мкд	0,8% мин.600 мкд
30.3.	Исплата на ефектива од орочен депозит				
а	- на денот на достасување и во наредните 7 дена			без надоместок	без надоместок
б	- пред денот на достасување (раскинување на договор за депозит)			0,6% мин.600 мкд	0,8% мин.600 мкд
31.	Плаќања	МКД		Странска Валута	
31.1.	Правни лица	Интернет и мобилна апликација	Шалтер	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
а	СЕПА Кредитни трансфери			300 мкд	1.200 мкд
б	- меѓубанкарски плаќања	80 мкд	250 мкд	0,2% мин. 600 мкд макс. 60.000,00 мкд 500 мкд за ПИБ Софија 500 мкд на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	0,3% мин. 750 мкд макс. 60.000,00 мкд 0,25% мин. 500 мкд макс. 30.000,00 мкд за ПИБ Софија 615 мкд на сопствена сметка во ПИБ АД Софија
в	- интерни плаќања	0,15% мин. 50 мкд		0,15% мин. 500 мкд макс. 60.000,00 мкд	0,15% мин. 500 мкд макс. 60.000,00 мкд
31.2.	Физички лица	Интернет и мобилна апликација	Шалтер	Интернет и мобилна апликација	Шалтер
а	СЕПА Кредитни				

	трансфери				
	Од 1 еур – 2.500 еур			60 мкд	180 мкд
	Над 2.501 еур			180 мкд	300 мкд
б	- меѓубанкарски плаќања	80 мкд	250 мкд	0,2% мин. 300 мкд макс..60.000 мкд	0,3% мин. 600 мкд макс..60.000 мкд
	- од ПИБ АД Софија			300 мкд 300 мкд на сопствена сметка во ПИБ АД Софија	0,3% мин. 600 мкд макс..30.000 мкд 615 мкд на сопствена сметка во ПИБ АД Софија
в	- интерни плаќања	0,15% мин. 25 мкд		0,15% мин. 300 мкд макс .60.000 мкд	0,15% мин. 600 мкд макс .60.000 мкд
31.3.	Приливи			Интернет и мобилна апликација	Шалтер
а	Правни лица	0,1% мин.300 мкд		0,1% мин. 500 мкд макс. 30.000 мкд	
	Приливи преку СЕПА			180 мкд	
	Од ПИБ АД Софија			Без надоместок	
	Од сопствена сметка во ПИБ АД Софија			Без надоместок	
б	Физички лица	0,1% мин.300 мкд макс.61.500 мкд		0,1% мин. 500 мкд макс. 30.000 мкд	
	Приливи преку СЕПА			Без надоместок	
	Од ПИБ АД Софија			Без надоместок	
	Од сопствена сметка во ПИБ АД Софија			Без надоместок	
31.4.	Измена на инструкции			700 мкд	
31.5.	SWIFT трошок			350 мкд	
а	SWIFT трошок за кредитен трансфер во корист на ПИБ АД Софија и на сопствена сметка во ПИБ АД Софија			Без надоместок	350 мкд
31.6.	Итен кредитен трансфер			0,05% мин. 200 мкд макс. 3.000 мкд	
а	Кон ПИБ Софија			Без надоместок	
	Во случај кого приливот е со назнака "OUR", а странската банка има воведено лимитиран износ на надоместок, разликата помеѓу висината на надоместокот предвиден со Тарифата и износот добиен од странската банка, Банката го наплаќа од сметката на клиентот. "OUR" трошоците за плаќањата во странска валута се соодветни на "OUR" трошоците кои важат за правно односно физичко лице резидент				
32.	Останати услуги			МКД	Странска Валута
32.1.	Администрирање, складирање и чување на документација и податоци			Без надоместок	Без надоместок
IV	Останати услуги				
33.	Тарифа за странски коресподентни банки				
33.1.	Account Conditions				
а)	Account opening			free of charge	
б)	Account maintenance			free of charge	
в)	Credit/Debit Interest			Subject to arrangement	
г)	Balance confirmation to auditors			EUR 50	

д)	MT940 SWIFT statement of account	EUR 15 per month
ѓ)	Overdraft	Not allowed
33.2.	Commercial Payments/Transfers	
33.2.1.	Customer transfers (MT1XX)	
а)	For payments to corporates and individuals - Clients of UNIBank	
	Charges are to the debit of the beneficiary - BEN/SHA	free of charge for sending party
	Customer transfer effected free of charge to the beneficiary - OUR	0,1% min. EUR 5 max. EUR 50
б)	Further transfers/payments to THIRD BANKS	
	Charges are to the debit of the beneficiary - BEN/SHA	free of charge for ordering party
	Payments/transfers effected free of charge to the beneficiary - OUR (Additional third party charges will be passed on)	0,1% min. EUR 5 max. EUR 50*
33.2.2.	Bank to Bank Transfers (MT2XX)	
а)	Credits MT2XX	Free of charge
б)	Debits MT2XX	EUR 2
в)	Debits MT202COV	EUR 2
33.3.	Customer Service	
33.3.1.	Inquiries, amendments, cancellations	EUR 30
33.4.	Miscellaneous	
33.4.1.	swift	5 EUR per page
33.4.2.	Post - courier costs	Subject to arrangement
33.5.	Cut - Off Times and Value Dating	
33.5.1.	MT103 instructions	15:00 p.m. CET
33.5.2.	Orders received before 15:00 p.m.	same day realization
33.5.3.	Orders received after 15:00 p.m.	following working day realization
33.5.4.	MT2XX received before 15:30 p.m.	same day realization
33.5.5.	MT2XX received after 15:30 p.m.	following working day realization
34.	Надоместоци за користење на услугата интернет банкарство и мобилна апликација	
34.1.	Регистрација и користење на интернет банкарство	без надоместок
34.2.	Печатење на изводи во хартиена форма за корисници на ел.банкарство	50 мкд по извод
34.3.	Регистрација и користење на мобилна бапликација	без надоместок
34.4.	Издавање на мобилен токен	без надоместок

V	Термински план за работа на банката при реализација на кредитни трансфери од/за клиенти на банката
35.	Кредитни трансфери доставени преку шалтер
08:00	Почеток на работа со кредитни трансфери за клиент
	1.Денарски кредитни трансфери за реализација преку МИПС
	2.Денарски кредитни трансфери за реализација преку КИБС
	3.Девизни кредитни трансфери за реализација преку SWIFT
	4.Интерни денарски и девизни кредитни трансфери
14:15	Банката престанува со прием на кредитни трансфери
	1.Денарски кредитни трансфери за реализација преку КИБС во тековниот ден
14:30	Банката престанува со прием на кредитни трансфери
	1.СЕПА Кредитни трансфери
15:00	Банката престанува со прием на кредитни трансфери
	1.Девизни кредитни трансфери за реализација преку SWIFT во тековниот ден
16:00	Банката престанува со прием на кредитни трансфери
	1.Денарски кредитни трансфери за реализација преку МИПС во тековниот ден на износ до 1.000.000 мкд
	2. Интерни девизни кредитни трансфери
	Согласно работното време на експозитурата, Банката престанува со прием на кредитни трансфери
	1. Интерни денарски кредитни трансфери
36.	Кредитни трансфери доставени преку интернет банкарство и мобилна апликација
14:20	Банката престанува со прием на кредитни трансфери за реализација преку КИБС во тековниот ден
15:00	Банката престанува со прием на кредитни трансфери преку СЕПА и кредитни трансфери за реализација преку SWIFT во тековниот ден
15:45	Банката престанува со прием на кредитни трансфери за реализација преку SWIFT во тековниот ден
16:15	Банката престанува со прием на кредитни трансфери за реализација преку МИПС во тековниот ден
21:00	Банката престанува со прием на интерни кредитни трансфери во тековниот ден (понеделник - сабота). Кредитните трансфери примени во процес на затворање на ден* се реализираат со следен датум.
	*Затворање на ден е автоматска процедура за промена на системски датум.
37.	ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
37.1.	Покрај надоместоците предвидени со оваа Тарифа, Банката наплатува и вистински направените трошоци како ПТТ трошоци, телефонски разговори, даноци, трошоци на другите даватели на платежни услуги, трошоци на воспоставување на хипотека и залог, судски трошоци и др.вистински направени трошоци.
37.2.	За услугите кои Банката ги врши за странските кореспонденти, надоместоците се пресметуваат во девизи според важечката тарифа на услугите на странските кореспонденти.
37.3.	Оваа Тарифа стапува во сила со денот на донесувањето.